

Во рамките на плановите за стратешкиот развој на Армијата, шефот на државата Бранко Црвенковски нагласи дека освен врз новата командна структура, акцентот е ставен и врз специјалните сили и принципите за обука, кои се поврзани со меѓународните стандарди. За таа цел, според него, особено внимание било посветено на промовирањето старешини од помладата генерација, кои треба врз себе да ја преземат главната одговорност и да ги предводат реформите во наредниот период.

"Припадниците на постарата генерација старешини, минале низ тешки искушенија и достоинствено ја понеле историската одговорност да ги постават темелите на модерна и професионална армија на самостојна и независна Република Македонија. Тие полека заминуваат во заслужена пензија и им го отстапуваат местото на помладите", оценува претседателот.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Армијата на Република Македонија можеби се наоѓа пред портите на НАТО, но тие исто така, се далеку, бидејќи приемот на нашата војска во Алијансата, пред сè, зависи од извршувањето на домашната задача - реформите. Тие одамна се почнати, од намалувањето на активниот број војници и на резервниот состав, па сè до драстичната промена во генералскиот ешалон, кој раководи со Генералштабот на АРМ. Сега оркестарот го штима генерал-мајорот Мислав Стојановски, натов ученик од македонската ергела. Белградските ученици завршија во историјата, некои се пензионирани, други заминаа во дипломатијата, а трети се отстранети и се наоѓаат на маргините од општеството. Во таков амбиент се завршуваат последните задачи од обемните чистења на АРМ и во истурената постава, Министерството за одбрана, кое ја дели судбината на својот поголем брат. Цивилниот фактор и професионалноста ќе имаат сè поголемо учество во судбината на нашата војска, која во меѓувреме си ги тренира "живците" во Авганистан и во Ирак, а со соседите комуницира за да го изоди најдол-

гиот пат до приемот во Алијансата.

ВНИМАТЕЛНОСТ

Како изминува времето на песочниот часовник, најверојатно "ловориките од успехот", шлагот на тортата ќе му припадне на претседателот Бранко Црвенковски, кој по сила на функцијата е и командант на војската. Неодамна во Охрид, тој истакна дека во изминатите години, свесни за реалностите на новото време и изменетото опкружување во кое се најдовме, Република Македонија и нејзината Армија успешно се адаптираа, но при тоа минувајќи низ сложените процеси на трансформација.

"За само две години од домаќини на странска воена мисија и корисници на воена помош, дојдовме до рамноправно учество во меѓународните антитерористички коалиции во Авганистан и во Ирак, каде што заедно со другите држави придонесуваме за пошироката безбедност и стабилност".

Црвенковски нагласи дека во текот на изминатата година сите сили биле фокусирани на заокружувањето на два проекта, кои се од стратешки интерес за одбра-



БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ВО ДРУШТВО НА СТАРИОТ И НА НОВИОТ НАЧАЛНИК НА АРМИЈАТА

ЗАВРШИ ЕРА БЕЛГРАДСКИ

"Последниве години, наоѓајќи се на највисоките раководни места во Генералштабот, генералот Бојаџиев на исклучително професионален начин даде непроценлив придонес при извршувањето на сложените и чувствителни реформски зафати, кои имаа цел армијата да ја направат уште поефикасна во извршувањето на своите уставни и законски обврски. Неговата професионалност и војничка етика, неговата посветеност на професијата ќе служат како пример за помладите генерации, за тоа како се сака својата земја и како треба да му се служи на својот народ", истакна претседателот Бранко Црвенковски.

ната и за безбедноста.

"Управувањето во случај на кризи состојби и процедурите на граничниот менаџмент имаат суштинско значење и од нивната доследна имплементација во многу зависи и функционирањето на безбедносниот систем во целина. Неодамна беа конституирани органите на системот за управување со кризи, кој треба да биде целосно оперативен до средината на идната година. Со тоа, во Република Македонија ќе биде создадена структура подготвена за квалитетно рано предупредување при настанувањето на евентуални кризни ситуации, што значи и надминување на она што беше

наш сериозен недостаток во минатото - координацијата на органите задолжени да го штитат суверенитетот и интегритетот на државата", оцени шефот на државата.

Според него, трансферот на надлежностите во граничната безбедност успешно се одвива и наскоро Министерството за внатрешни работи во целост ќе ја преземе контролата на границите од Министерството за одбрана, без при тоа да се намали степенот на нивна заштита и контрола.

"По потпишувањето на Рамковниот договор, АРМ сериозно и внимателно ѝ се посвети на интеграцијата на етничките заедници во соп-

ствените структури и во изминатите четири години, работејќи на исклучително плански и систематски начин постигна значаен напредок. Иако во тој дел ни претстои уште работа, убеден сум дека успешно ќе го завршиме и тој процес, кој во крајна линија треба да ја зголеми довербата меѓу луѓето и да ги засили кредибилитетот и професионалноста на институциите, чија задача е да го спроведуваат законот и да ги штитат правата и интересите на сите граѓани", изјави Црвенковски.

Во рамките на плановите за стратешкиот развој на Армијата, претседателот на државата нагласи дека освен

Македонскиот претседател и врховен командант на вооружените сили, Бранко Црвенковски, во Охрид одговори на политичката дилема околу која се кршат копјата на позицијата и на опозицијата. Според него, на следниот Самит на Алијансата, Македонија треба да очекува дека ќе добие покана за членство во НАТО.

"Не е спорно дека на следниот Самит на НАТО, кога ќе се расправа за проширувањето, Македонија ќе ја добие поканата за полноправно членство. Она што со сигурност во овој момент не може да се каже, е кога ќе се одржи следниот Самит на Алијансата. Тоа не зависи од нас, туку од проценката на членките на Алијансата и нема ниту индиректна врска со нивото и со степенот на ре-

нерал Ѓорѓи Бојаџиев во пензија, шефот на државата, исто така, се осврнa на положбата на Армијата, нагласувајќи ја улогата на човечкиот фактор.

"Во овие изминати години Армијата на РМ успеа да изврши длабока трансформација и од една исклучително неповолна стартна позиција на почетокот на 90-тите години, денес практично дојде пред вратите на НАТО и рамноправно да учествува во меѓународните мисии за чување на мирот во светот. Но, при тоа никогаш не смееме да забораваме дека и најкрупните зафати, како што се овие што ги правиме во сферата на одбраната, не можат да бидат реализирани без круцијалниот придонес на човечкиот фактор, на луѓето - војници и старешини, кои

на пензија и им го отстапуваат местото на помладите, кои треба да го завршат големиот проект. Со заминувањето на генерал Ѓорѓи Бојаџиев во пензија, заврши генерацијата на белградските ученици, кои својот професионален век почнале да го градат во поранешната ЈНА. Од сега со АРМ ќе раководаат пулените на НАТО. Еден од нивните први луѓе, кои минаа низ школите на Алијансата, е генералот Мирослав Стојановски.

Мирослав Стојановски е роден на 10 јули 1959 година во Скопје. Образованието го почнал во Воената гимназија во Белград (1974-1978), а потоа продолжил на Воената академија на Копнената војска на ЈНА (смер пешадија во Белград и Сараево 1978-1982). Курс за офицери во Воена полиција (1983), Командно штабна академија-Скопје (1995-1996), НАТО Колеџ за одбрана - Рим/Италија (1998).

Воена кариера: (1982-1984) командир на вод Воена полиција, (1984-1989) командир на чета на Воена полиција, (1989-1991) командир на противтерористичка чета, (1991-1992) заменик на командантот на баталјон Воена полиција, (1992-1994) началник на Одделение за Воена полиција во Сектор за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана, (1994-1998) командант на единица за специјални намени во Министерството за одбрана, (1998-1999) Кабинет на началникот на ГШ на АРМ, (1999-2000) заменик на началник за Одделение за стратески истражувања во ГШ на АРМ, (2000-2001) раководител на Катедра за физичко воспитување во Воена академија, (2001-2003) командант на 1. пешадиска бригада, (2003-2005) заменик на началник на Генералштаб за б/г и операции, а од б.7. 2005 година началник на Генералштабот на АРМ.

Унапредувања: потпоручник 1982, поручник 1983, капетан 1986, капетан I класа 1990, мајор 1991, потполковник 1994, полковник 1998, бригаден генерал 2001, генерал-мајор 2003. Говори англиски јазик.

ТА НА ТЕ УЧЕНИЦИ

новата командна структура, акцентот е ставен и врз специјалните сили и принципите за обука, кои се поврзани со меѓународните стандарди. За таа цел, според него, особено внимание му било посветено на промовирањето старешини од помладата генерација, кои треба врз себе да ја преземат главната одговорност и да ги предводат реформите во наредниот период.

"Во периодот кој доаѓа, пред АРМ се наоѓаат две крупни обврски кои ќе доминираат во нејзината агенда: прво, таа треба да ја доврши последната фаза од своето внатрешно трансформирање, според стандардите на НАТО и второ, да продолжи со ангажманот во меѓународните мисии каде што последниве две години бележиме успешни резултати. Нашето учество во меѓународните коалиции за одржување на мирот и постконфликтното стабилизирање неспорно придонесува за реализирање на стратешките државни цели, поради што и во наредните години тие треба да останат меѓу нашите приоритети на надворешно-политички план", изјави претседателот Бранко Црвенковски.



формите, кои се спроведуваат во Македонија", рече Црвенковски.

Со негов Указ унапредени се генерал-мајор Атанас Јовчевски, кој е назначен за командант на Здружената оперативна команда на АРМ (ЗОП), Зоран Лековски за заменик-командант на ЗОП, а Зоран Димов за командант на Втората моторизирана пешадиска бригада во ЗОП. Досегашните полковници Зоран Димов и Зоран Лековски добија укази, со кои се унапредуваат во чин бригаден генерал.

ЛИДЕРСТВО

Инаку, неодамна пред заминувањето на поранешниот началник на ГШ на АРМ, ге-

практично работат за заедничката цел. Се разбира, при тоа, најголема одговорност за раководењето со реформите во еден исклучително важен и комплексен систем, какви што се, армијата и одбраната, е во рацете на оние кои се наоѓаат на чело на оваа институција и од чија визија и лидерство во најголем дел зависи конечните резултати", изјави Црвенковски. Тој истакна дека припадниците на постарата генерација старешини, минале низ тешки искушенија и достоинствено ја понеле историската одговорност да ги постават темелите на модерна и професионална армија на самостојна и независна Република Македонија. Тие полета заминуваат во заслуже-